



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 25 март 1982  
Скопје  
Број 13  
Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 20 див. Жиро сметка 40100-603-12498

92.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за републичките органи на управата, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година.

Бр. 08-735  
25 март 1982 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

##### Член 1

Со овој закон се утврдуваат републичките органи на управата и републичките организации и се определува нивниот делокруг.

#### 1. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НИВЕН ДЕЛОКРУГ

##### 1. Републички органи на управата

##### Член 2

Работите на управата во рамките на правата и должностите на Републиката ги вршат следниве републички органи на управата:

1. Републички секретаријат за народна одбрана;
2. Републички секретаријат за внатрешни работи;
3. Републички секретаријат за правосудство;
4. Републички секретаријат за финансии;
5. Републички комитет за енергетика, индустрија и градежништво;
6. Републички комитет за општостопански работи и пазар;
7. Републички комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство;
8. Републички комитет за економски односи со странство;
9. Републички комитет за сообраќај и врски;
10. Републички комитет за урбанизам и заштита на човековата околина;
11. Републички комитет за труд;
12. Републички комитет за здравство и социјална политика;
13. Републички комитет за образование и наука;

14. Републички комитет за култура;
15. Републички комитет за меѓународни односи;
16. Републички комитет за информации, и
17. Републички комитет за законодавство и организација.

##### Член 3

Стручните, управните и другите работи во рамките на правата и должностите на Републиката во областа на планирањето ги врши Републичкиот завод за општествено планирање.

##### Член 4

Определени стручни, управни и други работи во рамките на правата и должностите на Републиката вршат и следниве републички органи на управата:

1. Републичка комисија за културни врски со странство;
2. Републичка комисија за односи со верските заедници и
3. Републичка геодетска управа.

##### 2. Делокруг на републичките органи на управата

##### Член 5

Републичкиот секретаријат за народна одбрана ги врши работите што се однесуваат на остварувањето на единството на системот на народната одбрана, на организирањето и мобилизирањето на изворите и силите на Републиката за одбрана и заштита во случај на непосредна воена опасност и во војна; организирањето и подготвувањето на цивилната заштита и спроведувањето на мерките за заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени дејства, елементарни непогоди и други несреќи; организирање и спроведување на обуката за одбрана и заштита; организирањето и подготвувањето на службите за набљудување, јавување, известување и тревожење; врските за раководење и криптографската заштита, организирањето и спроведувањето на мобилизацијата, мерките за готовност и мерките за безбедност и заштита на тајноста на податоците од народната одбрана; остварувањето на правата и извршувањето на обврските на граѓаните, државните органи, организациите на здружениот труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници во областа на народната одбрана; ја следи состојбата и ги проучува, координира и контролира подготовките и плановите за одбрана и презема мерки за нивно усогласување со промените и потребите што настануваат во мирновременскиот развој на Републиката и врши инспекциски надзор во областа на народната одбрана.

##### Член 6

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи ги врши работите што се однесуваат на државната и јавната безбедност и општествената самозаштита, здружувањето на граѓаните, јавните собири и јавните приредби; слободата на движењето на населувањето; пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето; државјанството и патните исправи за премин на државната граница; движења и престој во граничниот појас; контрола на државната граница, како и определени

работи во врска со утврдувањето и решавањето на граничните инциденти и другите повреди на границата; престојот и движењето на странците; матичните книги; личните имиња, личните карти; производството, прометот, складирањето и заштитата од запаливи течности, гасови, експлозивни и други опасни материјали и превозот на овие материјали; заштитата од пожар; укажување на неопходна помош заради отстранување на последиците во случај на општа опасност предизвикана од елементарни непогоди и епидемии; набавување, поседување и носење на оружје и муниција; контрола на обележувањето на оружјето и муницијата и обезбедување на определени личности и објекти.

#### Член 7

Републичкиот секретаријат за правосудство ги врши работите што се однесуваат на правосудството (судовите, јавното обвинителство, јавното правобранителство и органите за прекршоци), кривичната одговорност и одговорноста за стопански престапи; извршувањето на санкциите за кривични дела и стопански престапи; прекршоците; амнестијата и помилувањето; адвокатурата, правното застапување и другите видови правна помош; прометот на недвижности; наследството; бракот; меѓународната правна помош; мировните совети; ги води статистичките податоци за работата на судовите, мировните совети и органите за прекршоци.

#### Член 8

Републичкиот секретаријат за финансии ги врши работите што се однесуваат на системот на финансирањето и остварувањето на општите општествени, заедничките и други потреби; системот на даноците, придонесите, таксите, самопридонесите и на другите давачки; дејството на финансиските инструменти и мерките, монетарно-кредитниот и банкарскиот систем; системот на осигурување имоти и лица; заемите и хартиите од вредност; долговите и побарувањата на Републиката; средствата на солидарноста; приредувањето игри на среќа; условите за стекнување и распоредување на вкупниот приход и на доходот на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници; ревалоризацијата и амортизацијата на основните и другите средства; пресметковниот систем; системот на плаќањето и платниот промет; остварувањето и реализацијата на средствата на фондовите за неразвиените подрачја; следењето и поттикнувањето на здружувањето на средства според општествени договори и самоуправни спогодби за програмите во чие финансирање учествува Републиката, компензациите, премиите, регресиите и надоместоците; заедничките резерви; изготвувањето и извршувањето на Републичкиот буџет и на завршната сметка на Буџетот, инвестициите што се финансираат од средствата на Републиката; сопственостите и другите имотно-правни односи; евиденцијата и заштитата на општествениот имот; спроведувањето на прописите за финансиските обврски на граѓаните, на организациите на здружениот труд и на други организации и заедници спрема општествената заедница; прописите за финансиското, сметководственото и материјалното работење на државните органи како и инспекциските работи што се однесуваат на даноците, придонесите, таксите, самопридонесите и на другите давачки што ги плаќаат граѓаните, граѓанско-правните лица и корисниците на општествените средства.

Во состав на Републичкиот секретаријат за финансии се:

- Републичката управа за приходи;
- Републичката управа за имотно-правни работи и
- Републичкиот финансиски инспекторат.

#### Член 9

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво ги врши работите што се однесуваат на енергетиката, индустријата и рударството, градежништвото, занаетчиството, на инвестициони објекти и на односите што произлегуваат од изградбата на објектите, здружувањето во комори и другите облици на здружување, на развојот и унапредувањето на малото стопанство; производството и услугите за посебни намени; заштитата и унапредувањето на човековата околина во областите за кои е основан; ги следи и анализира остварувањето на производството и користењето на капацитетите, тековните мерки на стопанскиот систем и нивното влијание врз стопанисувањето на организациите на здружениот труд; остварувањето на инвестиционата политика примената на општите и техничките нормативи, прописи и стандарди; општиот развој и развојот на техниката и технологијата на производството, производната ориентација и специјализација, преземањето и извршувањето на мерки за штедење и рационализација на сите видови енергија; врши надзор над изградбата на објектите од општ интерес на Републиката.

Во состав на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво е Републичкиот инспекторат за техничка инспекција.

#### Член 10

Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар ги врши работите што се однесуваат на трговијата, стоковниот промет, угостителството, на самостојниот личен труд во угостителството, туризмот и другите услужни дејности, освен занаетчиството, снабденоста на пазарот и материјалните резерви, користењето на пазарните резерви и спроведувањето на мерките за економска интервенција на пазарот и на организацијата на туристичката пропаганда, информациите и туристичкото посредување; врши контрола на цените на производите и услугите и нивното влијание врз производството, прометот и трошоците за живот, како и условите за стопанисување во областа на угостителството и туризмот; се грижи за преземање и извршување на мерките за спроведување на политиката на цените, го следи дејствувањето на економските мерки во спроведувањето на утврдената политика на цените и им предлага мерки на надлежните органи за стабилизација на цените и на остварување на политиката во областа на трговијата, стоковниот промет, угостителството и туризмот и врши инспекциски надзор во областа на трговијата, стоковниот промет, туризмот, угостителството и други услужни дејности.

Во состав на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар се:

- Дирекцијата за републички стоковни резерви и
- Републичкиот пазарен инспекторат.

#### Член 11

Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство ги врши работите што се однесуваат на земјоделството и шумарството, а особено на користењето на земјоделското земјиште, шумите и другите природни богатства, ловот и риболовот, заштитата на добитокот и растенијата од болести и штетници чие спроведување и сузбивање е од интерес за Републиката; заштитата на биолошкиот свет и заштитата на земјиштето од загадување; здружувањето на трудот и средствата на трудот на земјоделците во земјоделски задруги и во други облици на здружување на земјоделците и со организациите на здружениот труд; следењето и проучувањето на состојбата со водите во Републиката, одржувањето и подобрувањето на режимот на водите; употребата и користењето на водите; заштитата од штетни дејствија на водите (уредување на ерозивни површини и порои, одбра-

на од поплави, регулација на водотеци и друго), заштитата на водите од загадување и друго; изградбата и користењето на хидромелиоративните системи (одводнување и наводнување); издавањето на водостопански согласности за изградба и реконструкција на водостопански и други објекти за водоснабдување и постројки што имаат влијание врз режимот на водите, како и водостопански дозволи за употреба и испуштање на води; изработката и следењето на водостопанскиот биланс за краткорочен и долгорочен период; ги следи во овие области состојбите и развојот, економската структура и економските услови за стопанисување, унапредување и развој и предлага мерки за остварување на економската политика; врши инспекциски надзор над извршувањето на законите и другите прописи и општи акти од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството.

Во состав на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство се:

- Републичката управа за ветеринарна служба;
- Републичката управа за водостопанство и
- Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство.

#### Член 12

Републичкиот комитет за економски односи со странство ги врши работите што се однесуваат на остварувањето, развивањето и унапредувањето на економските односи со странство; прометот на стоки и услуги со странство; вршењето стопански дејности во странство; девизното работење и кредитните односи со странство; долгорочната производствена кооперација и деловно-техничката соработка; ги следи и проучува појавите во прометот на стоки и услуги во странство и другите видови на стопанска соработка со странство; го испитува дејството на одделни режими (девизен, надворешно-трговски, царински и друго), како и нивниот одраз врз активноста на стопанството; се грижи и предлага мерки за извршување на утврдениот обем на задолжување во странство и обемот на девизното кредитирање во странство; ги следи и проучува стопанските движења во одделни земји и мерките што ги преземаат во врска со тоа; предлага мерки од областа на економските односи со странство заради усогласување на надворешно-трговскиот и девизниот режим со промените во соодветната земја; го следи развојот и предлага мерки за унапредување на организацијата на надворешно-трговската мрежа во земјата и странство; ги следи тековните движења во прометот на стоки и услуги со странство и го следи дејството и предлага мерки што се преземаат за поттикнување на извозот на стоки и услуги.

#### Член 13

Републичкиот комитет за сообраќај и врски ги врши работите што се однесуваат на патиштата и превозот со моторни возила во патниот сообраќај, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радио-сообраќајот, изградбата на инвестициони објекти во областа на сообраќајот и врските, освен изградбата на патиштата; надзорот над изградбата, одржувањето и користењето на инвестиционите објекти во областа на сообраќајот и врските; ги следи во овие области економските услови за стопанисување, унапредување и развој и предлага мерки за остварување на економската политика.

Во состав на Републичкиот комитет за сообраќај и врски се:

- Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски и
- Капетанијата на пристаништата.

#### Член 14

Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина ги врши работите што се однесуваат на урбанизмот, станбените и комунал-

ните работи; просторното и урбанистичкото планирање, уредувањето на просторот и градежното земјиште, станбените односи, заштитата и унапредувањето на човековата околина, доколку тоа не е во надлежност на други републички органи на управата; обезбедува соработка и усогласување на активностите од заеднички интерес и значење за остварување на правата и должностите на Републиката во спроведувањето на заштитата и унапредувањето на човековата околина меѓу одделни републички органи на управата, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници.

Во состав на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина е Републичкиот урбанистички инспекторат.

#### Член 15

Републичкиот комитет за труд ги врши работите што се однесуваат на работните односи и правата, обврските и одговорностите од тие односи, правната положба на организациите на здружениот труд; го следи самоуправувањето во организациите на здружениот труд, во другите самоуправни организации и во државните органи, како и прописите за избор на органот на управување и другите органи во нив; го следи и проучува движењето на производноста на трудот, распределбата на доходот и средствата за лични доходи и животниот стандард на работниците; ја следи вработеноста и вработувањето воопшто и привремената вработеност на нашите работници во странство, како и заштитата на работниците на работа; го следи движењето и потребите од стручни кадри и стручно оспособување на работниците во организациите на здружениот труд од областа на стопанството; го следи општественото договарање и самоуправното спогодување во областите за кои е основан.

Во состав на Републичкиот комитет за труд е Републичкиот инспекторат за труд.

#### Член 16

Републичкиот комитет за здравство и социјална политика ги врши работите што се однесуваат на здравствената и социјалната заштита, производството на лекови и отрови, снабдувањето со лекови, санитарски уреди и материјали; заштитата на животот и здравјето на луѓето од заразни болести чие спречување и сузбивање е од интерес за Републиката; заштитата на здравјето на луѓето од јонизирачки зрачења, од загадување на воздухот; здравственото осигурување; стручното усовршување на кадрите во областа на здравствената и социјалната заштита, како и специјализацијата на здравствените работници со висока подготовка; заштитата на младината; детската заштита; посебната заштита на борците од НОВ, воените инвалиди и семејствата на паднатите борци од Илинденското востание и другите национално-ослободителни борби на Македонија; заштитата на борците за демократски права и слободи на учесниците во Антифашистичката борба и на жртвите од фашистичкото насилство; заштитата на цивилните инвалиди од војната и другите инвалиди; семејството и старателството; ја следи материјалната основа на здравството, социјалната и детската заштита, како и развојот на мрежата во областа на здравството и социјалната заштита.

Во состав на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика се:

- Републичката управа за прашањата на борците и воените инвалиди и
- Републичкиот санитарен инспекторат.

#### Член 17

Републичкиот комитет за образование и наука ги врши работите што се однесуваат на воспитувањето и образованието, вклучувајќи го и високото образование; усовршувањето на наставничките кад-

ри, стручните називи и академските степени, нос-трификацијата на свидетелства и дипломи добиени во странство, издавањето на учебници; евиденцијата на културно-просветната, научната и техничката соработка со странство; ги следи и проучува прашањата на организацијата и развојот на воспитувањето и образованието, на науката и научно-истражувачката работа, на техничката и физичката култура; ги следи и проучува прашањата на воспитувањето и образованието на децата на нашите работници и на работниците на работа во странство; ја следи состојбата на спортската и спортско-рекреативната активност на организациите за физичка култура и другите самоуправни организации и заедници и предлага мерки за унапредување на физичката култура, физичкото и здравственото воспитување во училиштата и другите установи за воспитување и образование; го следи развојот на врвниот спорт и врвните спортски достигнувања; ги следи активностите во областа на физичката култура што произлегуваат од соработката со странство, ја следи материјалната основа на воспитувањето, образованието, науката, техничката и физичката култура, како и развојот на мрежата на организациите на здружениот труд во овие области и го следи движењето и потребите од стручни кадри во овие области; врши верификација на училиштето за средно образование, како и работите на просветната инспекција од надлежност на Републиката.

Во состав на Републичкиот комитет за образование и наука се:

- Републичкиот педагошки совет и
- Републичката комисија за физичка култура.

#### Член 18

Републичкиот комитет за култура ги врши работите што се однесуваат на заштитата на спомениците на културата и природните реткости; музејската, архивската и библиотекарската дејност; издавачката дејност; филмот, сценско-уметничките и другите културни дејности; изградбата на јавни споменици; културните дејности на народностите и етничките групи; ја следи материјалната основа на културата, како и развојот на мрежата на организациите на здружениот труд и другите организации во областа на културата; ги следи и проучува прашањата од овие области и нивниот развој, како и потребите од стручни кадри во областа на културата; дава предлози и мислења од значење за развојот и унапредувањето на културата.

#### Член 19

Републичкиот комитет за меѓународни односи ги врши работите што се однесуваат на остварувањето, развивањето и унапредувањето на меѓународната соработка; следењето и проучувањето на прашањата од областа на надворешната политика, ги следи и проучува прашањата што се однесуваат на почитувањето на правата на деловите на македонскиот народ што како национално малцинство живее во соседните земји и за Македонците во другите земји; разгледува прашања за развивање на соработката со организации на други држави и со меѓународни органи и организации и им дава мислење и предлози по тие прашања на Собранието на СРМ и на Извршниот совет на Собранието на СРМ; врши стручни и други работи во врска со односите со странство и предлага мерки за остварување на политиката во оваа област.

#### Член 20

Републичкиот комитет за информации ги врши работите што се однесуваат на печатот, радиото, телевизијата и другите средства за јавно информирање; информирањето на странската јавност, нашите сонародници во странство и работниците на привремена работа во странство за животот и развојот на Републиката, дејноста и странските информативни установи и странските новинари на

територијата на Републиката; ги следи и проучува прашањата од областа на јавното информирање, како и прашањата на организацијата на средствата за јавно информирање; ја следи материјалната основа на информативната дејност, како и развојот на мрежата на средствата за јавно информирање; се грижи за редовно известување на јавноста за работата на Собранието на СРМ и другите републички органи.

#### Член 21

Републичкиот комитет за законодавство и организација ги врши работите што се однесуваат на следењето и проучувањето на правниот систем; давање мислење и предлози на Собранието на СРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ, републичките органи на управата, републичките организации и другите органи на Републиката по прашањата од интерес за единството на правниот систем; обезбедување методолошко единство за усогласување на прописите и другите општи акти со Уставот и законите; давање мислења и предлози по прашањата од значење за изградбата на републичкото законодавство; објавување на прописите на републичките органи на управата, републичките организации и други републички органи и организации во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, проучување на одделни правни прашања за потребите на Собранието на СРМ и на Извршниот совет.

Републичкиот комитет за законодавство и организација ги врши работите што се однесуваат на следењето и проучувањето на самоуправањето во општините; следењето и проучувањето на прашањата во врска со самоуправните интересни заедници и месните заедници; следењето на состојбите и појавите во областа на организацијата и методот на работа на управата и на прописите за органите на управата и за канцелариското работење на органите на управата; врши определени работи во областа на изборниот систем; управната постапка; решавањето во втор степен кога за тоа не е надлежен друг републички орган на управата; ја следи законитоста на прописите и општите акти на општините, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите организации и заедници од општ интерес за Републиката кога тоа не спаѓа во делокруг на друг републички орган на управата; ги врши работите на управната инспекција од надлежност на Републиката; ги врши работите што не спаѓаат во делокруг на друг републички орган на управата.

Во состав на Републичкиот комитет за законодавство и организација е Републичкиот управен инспекторат.

#### Член 22

Работите од делокругот на републичкиот комитет, во рамките на овластувањата утврдени со закон, ги врши републичкиот комитет на седница и претседателот на комитетот.

Претседателот на републичкиот комитет донесува прописи и презема мерки за кое е овластен со закон и со друг пропис.

#### Член 23

Републичкиот завод за општествено планирање ги врши работите што се однесуваат на проучувањето на состојбата и развојот на стопанството и општествените дејности; изготвувањето на долгорочни и среднорочни општествени планови на Републиката; изготвување анализи за остварување на целите и задачите утврдени со општествените планови на Републиката; ги оценува можностите за остварување на општествените планови; ги следи тековните движења во стопанството и општествените дејности и изготвува извештаи и анализи за тие движења; предлага преземање мерки од областа на тековната политика; ги следи извршувањата на обврските на Републиката преземени со општествениот план на Југославија, со опшtes-

твениот план на СРМ и со други договори и предлага мерки за остварување на овие обврски; врши и други стручно-научни истражувања што се од интерес за утврдување на политиката на долгорочниот и среднорочниот развој и во врска со методологијата на планирањето.

#### Член 24

Републичката комисија за културни врски со странство ги врши работите што се однесуваат на одржувањето, развивањето и унапредувањето на меѓународната соработка на Републиката во областа на културата, образованието и науката; го следи развојот на културната соработка на СФРЈ со странство, како и соработката на Републиката со органи и организации на одделни држави и со меѓународни органи и организации и ги координира и усогласува активностите во оваа област; ги изготвува предлозите од Републиката за конвенциите и програмите за културна соработка на СФРЈ со одделни земји; предлага организирање на посебни културни акции и манифестации во земјата и во странство и го следи, координира и помага нивното спроведување; непосредно организира и спроведува одделни културни активности и манифестации во странство и во Републиката.

Републичката комисија за културни врски со странство има својство на општествено правно лице.

#### Член 25

Републичката комисија за односи со верските заедници ги врши работите што се однесуваат на правната положба на верските заедници, како и работите во врска со односите меѓу државата и верските заедници.

#### Член 26

Републичката геодетска управа ги врши работите што се однесуваат на премерот и катастарот на земјиштето; водењето на техничката архива на оригиналните планови и другите податоци за извршените геодетски работи и нивното чување и одржување; се грижи за изведување на геодетските работи според пропишаните основи и нормативи.

#### Член 27

Републичките органи на управата вршат и опремена работи од областа на народната одбрана и општествената самозаштита утврдени со посебен пропис.

## II. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И НИВЕН ДЕЛОКРУГ

### 1. Републички организации

#### Член 28

Определени стручни и други работи во рамките на правата и должностите на Републиката со примена на научни и стручни методи вршат следниве републички организации

1. Републички завод за статистика;
2. Републички завод за меѓународна научно-техничка соработка;
3. Републички хидрометеоролошки завод;
4. Републички завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот;
5. Републички завод за информатика и
6. Архив на Македонија.

### 2. Делокруг на републичките организации

#### Член 29

Републичкиот завод за статистика ги врши работите што се однесуваат на проучувањето, унапредувањето, организирањето и спроведувањето на статистичките истражувања, планот на статистичките истражувања од интерес за целата земја и

од интерес за Републиката; изготвување на нацрт на план за статистичките истражувања; врши надзор во врска со статистичките истражувања од интерес за целата земја и Републиката што ги вршат статистичките органи и организации во Републиката и со собирањето и обработката на статистичките и други податоци од интерес на Републиката; укажува стручна помош на органите и организациите што се задолжени да даваат податоци за статистичките истражувања.

#### Член 30

Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка ги врши работите што се однесуваат на научно-техничката помош и соработка со странство, научно-техничката помош и соработка со органите и организациите во земјата; врши координација во научно-техничката соработка во Републиката и презема мерки за унапредување на оваа соработка.

Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка има својство на општествено правно лице.

#### Член 31

Републичкиот хидрометеоролошки завод ги врши работите што се однесуваат на проучувањето и истражувањето на метеоролошките, хидролошките и биометеоролошките појави и процеси и загаденоста на врнежите, воздухот, водите и почвата, како и проучување на методи за вештачко влијание на времето; собира, обработува и објавува метеоролошки, хидролошки и биометеоролошки податоци; ја води и одржува документацијата; врши и други работи во областа на хидрометеоролошката служба.

#### Член 32

Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот ги врши работите на судски вештачења, експертизи и супер-вештачења, како и други видови вештачења во случаите кога не постои специјализирана организација на здружениот труд или друг орган на управата и се грижи за унапредување на работите на вештачењата; врши и други работи утврдени со закон.

#### Член 33

Републичкиот завод за информатика ги врши работите што се однесуваат на општествениот систем на информирање; условите за концептирање, проектирање, изградба, унапредување и развој на информатиката и на републичкиот информативен систем; ја следи состојбата и развојот на опремата за автоматска обработка на податоците; ја следи состојбата и се грижи за планско насочување и образование на кадрите и за развој на научно-истражувачката работа на подрачјето на информатиката; врши одредени работи на меѓународна соработка во областа на информатиката во согласност со единствените основи на општествениот систем на информирање на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ја координира работата во областа на информатиката меѓу републичките, општинските и регионалните информативни системи; ги врши работите што се однесуваат на воведување на информациона потсистем за управата и воведување на информациона документациона дејност за потребите на републичките органи на управата; ја следи дејноста на автоматската обработка на податоците во републичките органи на управата; се грижи за спроведување на мерките за набавување, увоз и користење на средствата за автоматска обработка на податоците, комуникации и репродукционен материјал за потребите на информатиката.

#### Член 34

Архивот на Македонија ги врши работите што се однесуваат на заштитата, евиденцирањето, собирањето, средувањето, обработувањето, стручно одржување, користењето и објавувањето на архив-

ската граѓа од интерес за Републиката; ги проучува општите прашања на организацијата, развојот и унапредувањето на архивската служба; врши и други работи утврдени со закон.

Архивот на Македонија има својство на општествено правно лице.

#### IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

##### Член 35

Републичкиот секретаријат за индустрија и Републичкиот комитет за енергетика продолжуваат со работа како Републички комитет за енергетика, индустрија и градежништво со делокруг утврден со овој закон.

Републичкиот инспекторат за парни котли, Републичкиот електроенергетски инспекторат, Републичкиот рударски инспекторат, Републичкиот градежен инспекторат продолжуваат со работа како Републички инспекторат за техничка инспекција како орган на управата во состав на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво.

##### Член 36

Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар и Републичкиот комитет за туризам продолжуваат со работа како Републички комитет за општостопански работи и пазар со делокруг утврден со овој закон.

Дирекцијата за републички стоковни резерви и Републичкиот пазарен инспекторат продолжуваат со работа како органи на управата во состав на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар.

##### Член 37

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство и Републичкиот комитет за водостопанство продолжуваат со работа како Републички комитет за земјоделство, шумарство, водостопанство со делокруг утврден со овој закон.

Републичката управа за водостопанство, која е орган на управата во состав на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство ги презема работите и на Републичкиот инспекторат за водостопанство.

Републичката управа за ветеринарна служба продолжува со работа како орган на управата во состав на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Републичкиот инспекторат за земјоделство и Републичкиот инспекторат за шумарство продолжуваат со работа како Републички инспекторат за земјоделство и шумарство, како орган на управата во состав на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

##### Член 38

Републичкиот секретаријат за економски односи со странство продолжува со работа како Републички комитет за економски односи со странство со делокруг утврден со овој закон.

##### Член 39

Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски продолжува со работа како Републички комитет за сообраќај и врски со делокруг утврден со овој закон.

Републичкиот инспекторат за патишта, Републичкиот инспекторат за патен сообраќај, Републичкиот инспекторат за железници и жичарници и Републичкиот инспекторат за ПТТ и радио сообраќај продолжуваат со работа како Републички инспекторат за сообраќај и врски како орган на управата во состав на Републичкиот комитет за сообраќај и врски.

##### Член 40

Републичкиот секретаријат за урбанизам и Републичкиот комитет за заштита на човековата околина продолжуваат со работа како Републички комитет за урбанизам и заштита на човековата околина.

Републичкиот урбанистички инспекторат продолжува со работа како орган на управата во состав на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина.

##### Член 41

Републичкиот секретаријат за труд продолжува со работа како Републички комитет за труд со делокруг утврден со овој закон.

Републичкиот инспекторат за труд продолжува со работа како орган на управата во состав на Републичкиот комитет за труд.

##### Член 42

Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика продолжува со работа како Републички комитет за здравство и социјална политика со делокруг утврден со овој закон.

Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди и Републичкиот санитарен инспекторат продолжуваат со работа како органи на управата во состав на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

##### Член 43

Републичкиот секретаријат за наука и образование продолжува со работа како Републички комитет за образование и наука со делокруг утврден со овој закон.

Републичкиот педагошки совет продолжува со работа како орган на управата во состав на Републичкиот комитет за образование и наука.

Републичкиот комитет за физичка култура продолжува со работа како Републичка комисија за физичка култура во состав на Републичкиот комитет за образование и наука.

##### Член 44

Републичкиот секретаријат за култура продолжува со работа како Републички комитет за култура со делокруг утврден со овој закон.

##### Член 45

Републичкиот секретаријат за меѓународни односи продолжува со работа како Републички комитет за меѓународни односи со делокруг утврден со овој закон.

##### Член 46

Републичкиот секретаријат за информации продолжува со работа како Републички комитет за информации со делокруг утврден со овој закон.

##### Член 47

Републичкиот секретаријат за законодавство и организација продолжува со работа како Републички комитет за законодавство и организација со делокруг утврден со овој закон.

Републичкиот управен инспекторат продолжува со работа како орган на управата во состав на Републичкиот комитет за законодавство и организација.

##### Член 48

Новоосновените републички органи на управата и републички организации почнуваат со работа на 28 април 1982 година.

##### Член 49

Се овластува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да изврши распределба и пренесување на средствата и инвентарот од републичките органи на управата и републичките организации што преминуваат во делокругот на новоосновените републички органи на управата и републичките организации.

##### Член 50

Републичкиот орган на управата и републичката организација во чиј делокруг преминуваат работите од републичките органи на управата и републичките организации кои престануваат со ра-

бота, ги преземаат раководните и другите работници кои работеле во тие органи со денот на почнувањето со работа.

Распоредувањето на преземените работници ќе се врши во согласност со општиот акт за организација и работа и општиот акт за систематизација на работите и задачите.

Раководните и другите работници кои не ќе бидат распоредени согласно со став 1 на овој член, ги остваруваат своите права кај органот, односно службата што ќе ја определи Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### Член 51

Општите акти за организација и работа и општите акти за систематизација на работите и задачите во републичките органи на управата и во републичките организации ќе се донесат најдоцна во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 52

Со денот на почнувањето со работа на новооснованите републички органи на управата и републичките организации се преземаат и несвршените работи од органите и организациите во чиј делокруг биле тие.

#### Член 53

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ број 15/78) и член 180 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ број 6/81).

#### Член 54

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### 93.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ И ДРУГИ ФУНКЦИОНЕРИ ШТО РАКОВОДАТ СО РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СО РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ СЕ ИМЕНУВААТ ОД РЕДОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за определување на републички секретари и други функционери што раководат со републички органи на управата и со републички организации кои се именуваат од редот на членовите на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година.

Бр. 08-723

25 март 1982 година

Скопје

Претседател

на Претседателството на СРМ,  
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ И ДРУГИ ФУНКЦИОНЕРИ ШТО РАКОВОДАТ СО РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СО РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ СЕ ИМЕНУВААТ ОД РЕДОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

#### Член 1

Од редот на членовите на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именуваат републичките секретари, претседателите на републичките комитети и директорот на Републичкиот завод за општествено планирање.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### 94.

Врз основа на член 338 алинеја 9, а во врска со член 343 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 март 1982 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

#### Член 1

Во Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 37/75 и 15/78), по членот 19 се додава нов член 19-а, кој гласи:

#### „Член 19-а

Делегатот кој од страна на Собранието е делегиран односно определен да учествува во работата на други органи, организации и тела, како и претставникот на општествената заедница што го делегирало Собранието во самоуправните организации и заедници, должни се согласно со начелата на делегатскиот систем, да постапуваат во согласност со овластувањата, насоките и ставовите односно со политиката што ја утврдило Собранието и да го известуваат, по негово барање или кога сами тоа ќе го оценат, за својата работа во органот, организацијата односно телото во кои се делегирани.

Делегатот и претставникот на општествената заедница од став 1 на овој член можат да бараат од Собранието, соборите и нивните работни тела во чиј делокруг спаѓаат прашањата за кои се делегирани, да заземат став по тие прашања“.

#### Член 2

Во член 52 став 1 се менува и гласи:

„Делегатот е должен да ја чува државната, службената, воената и деловната тајна (тајна)“.

Во ставовите 2, 3 и 4 зборовите „државна тајна“ се заменуваат со зборот „тајна“.

#### Член 3

Во член 54 ставовите 2 и 3 се заменуваат со нов став 2 кој гласи:

„Говорите на делегатите одржани на македонски јазик на заедничка седница на сите собори на Собранието, на седниците на соборите или на седниците на работните тела на Собранието и на соборите, по барање, се преведуваат на албански односно на турски јазик“.

## Член 4

Член 76 се менува и гласи:

„Претседателот на Собранието се избира за време од една година и може да биде избран најмногу уште еднаш на истата функција во текот на траењето на мандатниот период на Собранието.

Потпретседателот на Собранието се избира за време од две години и може да биде избран најмногу уште еднаш на истата функција во текот на траењето на мандатниот период на Собранието.

Претседателите и потпретседателите на соборите на Собранието се избираат за време од две години и можат да бидат избрани најмногу уште еднаш на истата функција во текот на траењето на мандатниот период на Собранието“.

## Член 5

Член 77 се менува и гласи:

„Собранието има секретар што го именува Собранието по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата.

Секретарот на Собранието се именува за време од четири години и може да биде именуван уште еднаш на истата функција.

Секретарот на Собранието му помага на претседателот на Собранието во подготовките и организирањето на заедничките седници на сите собори на Собранието и врши други работи утврдени со овој деловник или што ќе му ги довери Собранието или претседателот на Собранието“.

## Член 6

Во член 78 точка 21 се бришат зборовите „и дава мислење на предлогот на финансискиот план за средства за редовна дејност на службите на Собранието“.

## Член 7

Во член 79 став 2 после зборот „учествуваат“ се додаваат зборовите „претседателот на Законодавно-правната комисија на Собранието“.

## Член 8

Во член 82 став 2 зборовите „заедничките седници на сите собори на Собранието и“ и ставовите 3 и 4 се бришат.

## Член 9

Членовите 83, 84 и 85 стануваат членови 77-а, 77-б и 77-в.

## Член 10

Во член 86 точка 4 зборовите „претседател и“ и во точка 10 зборовите „секретар на Извршниот совет“ се бришат.

## Член 11

Во член 89 став 1 зборовите „Претседателот на Републиката, односно“ се бришат.

## Член 12

Во член 90 се додава нов став 2, кој гласи: „Првата заедничка седница на сите собори на Собранието по конституирањето на новоизбраното Собрание ја свикнува претседателот на Собранието од претходното свикнување, а до изборот на нов претседател, на неа претседава најстариот делегат по години“.

## Член 13

Во член 95 став 1 после зборот „управата“ запирката се брише и се додаваат зборовите „и на републичките организации“, а зборовите „со кој“ се заменуваат со зборовите „односно за организацијата со кој“.

## Член 14

Во член 138 зборовите „претседател и“ се бришат.

## Член 15

Член 140 се менува и гласи:

„Предлогот за избор на членови на Извршниот совет Комисијата за прашања на изборите и име-

нувањата му го поднесува на Собранието заедно со мислењето на кандидатот за претседател на Извршниот совет.

Предлогот од став 1 на овој член им се става на располагање на делегациите и на делегатите најдоцна петнаесет дена пред почетокот на седницата на која се врши изборот“.

## Член 16

Во член 141 став 1 се менува и гласи:

„Предлозите за именување функционери што раководат со републичките органи на управата и со републичките организации што ги именува Собранието на заедничка седница на сите собори, Комисијата за прашања на изборите и именувањата му ги поднесува на Собранието преку претседателот на Собранието заедно со мислењето на Извршниот совет“.

## Член 17

По член 142-а се додава нов член 142-б, кој гласи:

## „Член 142-б

При конституирањето на Собранието по општите избори, Собранието најнапред избира претседател и членови на Комисијата за прашања на изборите и именувањата по предлог од група од најмалку десет делегати“.

## Член 18

Во член 180 се додава нов став 3, кој гласи: „Претседателите на постојаните работни тела се избираат за време од четири години“.

## Член 19

Член 182 се менува и гласи:

„Работното тело од редот на своите членови определува заменик претседател кој го заменува претседателот во случај на негова спреченост или отсутност“.

## Член 20

По член 200 се додаваат шест нови члена кои гласат:

## „Член 200-а

Поканата за седницата со предлогот на дневниот ред и материјалите што ќе се разгледуваат на седницата, претседателот на работното тело им ги доставува на членовите на работното тело најдоцна петнаесет дена пред денот на одржувањето на седницата. По исклучок, претседателот може да свика седница и во покус рок од петнаесет дена, а дневниот ред за таквата седница може да го предложи на самата седница.

## Член 200-б

Претседателот на работното тело во рокот од член 200-а на овој деловник за свиканата седница го известува Извршниот совет и претставникот на предлагачот за одделните прашања и предлози што работното тело ќе ги претресува.

## Член 200-в

Записниците и извештаите од седницата на работното тело ги потпишува претседателот на работното тело.

## Член 200-г

Иницијатива за внесување на одделни прашања во предлогот на дневниот ред на седницата на работното тело можат да дадат другите работни тела на Собранието, работните тела на соборите, Извршниот совет, републичките органи на управата и републичките организации, општествено-политичките и самоуправните организации и заедници.

## Член 200-д

За прашањата што ги претресува работното тело, претресот може да заврши со прост премин на дневен ред или со донесување на заклучок и на Собранието односно на соборите на Собранието им поднесува извештај.



## Член 200-г

Работното тело може да му предложи на Собранието односно на соборите на Собранието да го одложат претресувањето на одделно прашање што телото го разгледувало“.

## Член 21

Член 201 се менува и гласи:

„Собранието ги има следните постојани комисији:

1. Комисија за уставни прашања;
  2. Комисија за прашања на изборите и именувањата;
  3. Комисија за меѓунационални односи;
  4. Комисија за информирање;
  5. Законодавно-правна комисија;
  6. Комисија за надворешно-политички прашања и односи со странство;
  7. Комисија за претставки и предлози и
  8. Комисија за народна одбрана.
- Собранието може да формира и други постојани комисији“.

## Член 22

Пред членот 229-а се става наслов кој гласи: „1. Комисија за уставни прашања“.

Во членовите 229-а, 229-б и 229-в кои стануваат членови 201-а, 201-б и 201-в зборовите „Комисија за следење на остварувањето на Уставот“ се заменуваат со зборовите „Комисија за уставни прашања“.

## Член 23

Член 209 се менува и гласи:

„За прашања на изборите и именувањата, во Комисијата за прашања на изборите и именувањата пет члена делегира Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, а во нејзината работа учествуваат и претседателот на Кадровската комисија на Извршниот совет и секретарот на службата за кадровски прашања“.

## Член 24

По член 209 се додаваат два нови член 209-а и 209-б кои гласат:

## „Член 209-а

Комисијата за прашања на изборите и именувањата во состав само од членовите — делегати: — утврдува и на соборите им поднесува предлози на прописи за личните доходи и за другите примања на делегатите и функционерите што ги избира или именува Собранието, како и на делегатите и функционерите на кои им престанала функцијата и во рамките на законските овластувања донесува поблиски прописи за нивното извршување;

— учествува во подготовките на самоуправниите спогодби со кои се уредуваат прашањата за личните доходи и другите примања на делегатите и на функционерите што ги избира или именува Собранието;

— донесува поединечни решенија за личните доходи и за други примања на делегатите и на функционерите што ги избира или именува Собранието;

— ја определува, во согласност со прописите и самоуправната спогодба, висината на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на надоместокот за годишен одмор, на селидбените и другите трошоци;

— ја определува висината на надоместокот на трошоците за учество во работата на членовите на работните тела избрани од редот на научните, стручните и јавните работници;

— соработува со соодветните работни тела на Собранието на СФРЈ, собранијата на републиките и на автономните покраини врз утврдувањето на мерилата за определување на висината на личните доходи и другите примања на делегатите и функционерите што ги избира и именува Собранието;

— се грижи за правилното користење на средствата предвидени за вршење на дејноста на Собранието и за неговите посебни намени;

— ги разгледува условите за работа на делегатите и на Собранието му предлага мерки за нивното подобрување за поуспешно вршење на функцијата делегат во Собранието и

— ги известува надлежните собори на Собранието за својата работа и за прописите што ги донела.

## Член 209-б

Прописите што ги донесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата според овластувањата од член 209-а на овој деловник се објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## Член 25

Во член 216 сврзникот „и“ и точката се бришат и се додаваат зборовите: „и Здружението на новинарите на Македонија“.

## Член 26

Во член 218 став 2 точката на крајот на првата реченица се заменува со запирка и се додаваат зборовите „од гледна точка на нивната усогласеност со Уставот и правниот систем и од гледна точка на нивната правна обработка“.

Во став 3 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „во смисла на став 2 од овој член“.

## Член 27

Насловот пред член 227 „9) Административна комисија“ и членовите 227, 228 и 229 се бришат.

## Член 28

Насловот пред член 229-е „10) Комисија за деловнички прашања“ и членовите 229-е, 229-ж, 229-з и 229-и се бришат.

## Член 29

Член 254 се менува и гласи:

„Собранието учествува во склучувањето на договори, општествени договори и самоуправни спогодби“.

## Член 30

Во член 260 став 2 се менува и гласи:

„Одлуката, како извршен пропис, е акт на извршување и конкретизирање на одделни одредби на законот, ако е тоа определено со тој закон.“

Одлука како извршен пропис може да донесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата, ако е за тоа овластена“.

## Член 31

Член 262 се брише.

## Член 32

Во член 264 став 2 се менува и гласи:

„Заклучоците на Собранието, соборите и нивните работни тела, ако тие така заклучат, се објавуваат во гласилото на Собранието односно во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.“

## Член 33

Во член 273 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако предлогот за донесување на закон не е подготвен во согласност со одредбите на овој деловник, претседателот на надлежниот собор, пред да им го упати на делегатите во соборот, ќе побара од предлагачот да го усогласи предлогот за донесување на закон со одредбите на овој деловник“.

## Член 34

Во член 274 се додава нов став 2, кој гласи:

„Извештаите на работните тела на соборите на Собранието што содржат амандмани на предлози на закони со кои се вршат измени и дополнувања од поголем обем или од суштинско значење, како и извештаите што содржат пообемни и позначајни

мислења и предлози им се доставуваат на делегатите во соборот во рокот од став 1 на овој член“.  
Ставот 2 станува став 3.

#### Член 35

Во член 280 став 1 се менува и гласи:  
„Своите извештаи одборите му ги доставуваат на претседателот на соборот, кој им го упатува на сите делегати во соборот, на предлагачот на законот и на Извршниот совет, ако тој не е предлагач на законот и тоа најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на седницата на соборот на која ќе се претресува предлогот за донесување на закон“.

#### Член 36

Во член 284 став 3 се менува и гласи:  
„Ако надлежниот одбор на соборот не се согласи со мислењето на Законодавно-правната комисија на Собранието дадено по повод неговите предлози, за тоа ќе го извести соборот кој, во врска со спорното прашање, ќе заземе свој став“.

#### Член 37

По член 293 се додава нов член 293-а, кој гласи:

#### „Член 293-а

Ако се предлага донесување на закон за изменување и дополнување на закон кој повеќепати бил менуван или дополнуван а тие измени и дополнувања биле пообемни и од суштинска природа или се предлагаат такви изменувања и дополнувања, предлагачот, по правило, ќе поднесе предлог за донесување на интегрален текст на закон (нов закон)“.

#### Член 38

Во член 30 став 3 зборовите „овој да изработи“ се заменуваат со зборовите „за да ги има предвид при изработката на“.

#### Член 39

Во член 360 став 1 алинеја 1 зборот „усвоиле“ се заменува со зборот „утврдиле“, а во алинеја 3 зборовите „и ќе им го поднесат на надлежните собори“ се бришат.

#### Член 40

Во член 361 став 1 сврзникот „и“ се брише.

#### Член 41

Во член 362 се додава нов став 2 кој гласи:  
„Извештајот му се доставува на предлагачот на законот“.

#### Член 42

Член 363 се менува и гласи:  
„Откако ќе го прими извештајот за резултатите од јавната дискусија, предлагачот на законот ќе изготви предлог на закон при што ќе ги има предвид искажувањата на седницата на надлежните собори на Собранието по нацртот на законот и мислењата и предлозите што биле изнесени во јавната дискусија.“

Кон предлогот на закон се прилага и извештај за резултатите од јавната дискусија, заедно со ставовите на предлагачот на законот по мислењата и предлозите искажани во јавната дискусија“.

#### Член 43

Во членовите 366 и 367 зборовите „барање за донесување на автентично толкување“ се заменуваат со зборовите „барање за давање на автентично толкување“.

#### Член 44

По член 368 се додава нов поднаслов „7-а. Постапка за учествување на Собранието во склучувањето на договори, општествени договори и самоуправни спогодби“ со три нови члена 368-а, 368-б и 368-в, кои гласат:

„7-а. Постапка за учествување на Собранието во склучувањето на договори, општествени договори и самоуправни спогодби.

#### Член 368-а

Собранието учествува во склучувањето на договори, општествени договори и самоуправни спогодби кога е тоа со закон определено или кога за тоа ќе одлучи собор на Собранието во чиј делокруг спаѓа прашањето што е предмет на договорот, општествениот договор односно на самоуправната спогодба.

#### Член 368-б

Покрај овластените предлагачи на закони и други акти, иницијатива за склучување на договор, општествен договор и самоуправни спогодба можат да дадат и други органи, организации и заедници, кои, според Уставот, можат да бидат учесници во општественото договарање и самоуправното спогодување.

Иницијативата од став 1 на овој член, пред разгледувањето во надлежниот собор, ја разгледуваат одборот на соборот во чиј делокруг спаѓа прашањето што е предмет на општественото договарање односно на самоуправното спогодување и Законодавно-правната комисија на Собранието, која утврдува дали постои уставен основ за учество на Собранието во склучувањето на општествениот договор односно самоуправната спогодба.

Одборот на соборот и Законодавно-правната комисија на Собранието, по разгледувањето на иницијативата, му поднесуваат извештај на надлежниот собор со свои мислења и предлози.

#### Член 368-в

Ако надлежниот собор заклучи Собранието да учествува во склучувањето на договор, општествен договор или самоуправни спогодба ќе определи работно тело на соборот што ќе учествува во подготвувањето на договорот, општествениот договор односно на самоуправната спогодба и, по постигнатата усогласеност со другите учесници, ќе му предложи на соборот текст на договорот, општествениот договор односно на самоуправната спогодба за усвојување.

Ако со закон е пропишана обврска определени самоуправни организации и заедници да спроведат постапка за општествено договарање или самоуправни спогодување, во која учесник е и Собранието, Извршниот совет ќе му предложи на Собранието склучување на таков општествен договор односно самоуправни спогодба. Ако надлежниот собор на Собранието го прифати предлогот на Извршниот совет, ќе го задолжи тој да учествува во подготвувањето и усогласувањето на текстот на општествениот договор односно на самоуправната спогодба и, по постигнатото усогласување со другите учесници, да му предложи на Собранието текст на општествен договор односно на самоуправни спогодба за усвојување.

Надлежниот собор може да определи работите од став 2 на овој член да ги врши работно тело на соборот.

Надлежниот собор ги известува другите учесници во општественото договарање односно самоуправното спогодување за заклучокот што го донел по повод иницијативата за склучување на договор, општествен договор односно самоуправни спогодба.

Работното тело односно Извршниот совет определени да учествуваат во подготвувањето и усогласувањето, ако оценат дека за тоа има потреба, го известуваат надлежниот собор на Собранието за текот на постапката за усогласување со укажување на неусогласените прашања и можат да бараат надлежниот собор по тие прашања да заземе став“.

#### Член 45

Член 370 се менува и гласи:  
„За претресот на извештај, анализа или друг материјал одборот му поднесува писмен извештај на соборот.“

Во писмениот извештај одборот ги внесува своите констатации, предлози, мислења и сугестии, како и одделните издвоени мислења на неговите членови.

Ако одборот заклучи, покрај писмениот извештај, неговиот претставник да поднесе и устен извештај на седницата на соборот, усниот извештај ги содржи само основните податоци за претресуваните прашања и подетално образложение на ставовите на одборот.

Претставникот на подносителот на извештајот, анализата или на друг материјал може на седницата на одборот и на соборот да дава усни пояснувања по нив“.

#### Член 46

Во член 371 став 2 се менува и гласи:

„Статутите и самоуправните спогодби му се доставуваат и на Извршниот совет кој дава свое мислење по нив во рок од 30 дена од денот на приемот“.

#### Член 47

По член 372 се додава нов член 372-а, кој гласи:

#### „Член 372-а

Статутите и самоуправните спогодби претходно ги разгледува Законодавно-правната комисија на Собранието од гледна точка дали Собранието, според законот, е надлежно да дава согласност односно да ги потврдува. Ако утврди дека Собранието не е за тоа надлежно, ќе ја извести самоуправната организација односно заедница, како и работните тела на соборите и Извршниот совет на кои статутот односно самоуправната спогодба им биле доставени, а во таа смисла ќе им поднесе извештај и на надлежните собори“.

#### Член 48

Во член 373 се додава нов став 2 кој гласи:

„Ако постојат различни мислења на надлежните одбори на соборите, на Законодавно-правната комисија на Собранието и на Извршниот совет, ќе се спроведе постапка за усогласување на тие различни мислења. Начинот на усогласувањето на различните мислења ќе го утврдат договорно претседателите на надлежните работни тела на соборите и на Законодавно-правната комисија на Собранието со учество на овластениот претставник на Извршниот совет“.

#### Член 49

Во член 374 став 1 се менува и гласи:

„Усогласените забелешки по статутот односно по самоуправната спогодба Законодавно-правната комисија на Собранието ќе ѝ ги достави на организацијата што го донела статутот односно самоуправната спогодба и ќе ѝ определи рок во кој да се изјасни по забелешките“.

Ставот 2 се заменува со два нови става 2 и 3, кои гласат:

„Кога одборите и Законодавно-правната комисија, по приемот на статутот односно на самоуправната спогодба, ќе утврдат дека организацијата односно заедницата постапила по ставените забелешки во рок од 30 дена од приемот на актот ќе ѝ ги поднесат на надлежните собори извештај и предлог на одлука за потврдување односно за давање согласност на статутот односно на самоуправната спогодба.“

Кога одборите и Законодавно-правната комисија ќе утврдат дека организацијата односно заедницата не постапила по ставените забелешки, за тоа ќе ѝ ги поднесат извештај на надлежните собори“.

#### Член 50

Во член 375 се додава нов став 1, кој гласи:

„Во одлуката со која се дава согласност на статутот односно самоуправната спогодба се означуваат одредбите на тие акти на кои се дава согласност“.

Ставовите 1 и 2 стануваат ставови 2 и 3.

#### Член 51

По член 375 се додава нов поднаслов „9-а. Постапка за утврдување пречистен текст на закон“ со два нови члена 375-а и 375-б, кои гласат:

„9-а. Постапка за утврдување пречистен текст на закон.“

#### Член 375-а

Ако во законот се вршат пообемни изменувања и дополнувања или ако се тие од правно-технички карактер или заради термилошко усогласување со Уставот, со системските закони и со правниот систем, предлагачот може да предложи да се утврди пречистен текст на законот.

Ако оценат дека е тоа оправдано, надлежните собори на Собранието со законот ќе ја овластат Законодавно-правната комисија на Собранието да го утврди пречистениот текст на законот и да го објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во рок од 30 дена од денот на објавувањето на законот за изменување и дополнување на законот во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Пречистениот текст на законот го изготвува и на Законодавно-правната комисија на Собранието и го поднесува за утврдување предлагачот на законот, односно од него овластениот орган во рок од десет дена од денот на објавувањето на законот за изменување и дополнување на законот.

#### Член 375-б

Ако се врши изменување и дополнување на закон за кој веќе бил утврден пречистен текст и објавен во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, предлагачот ќе му поднесе на Собранието предлог за донесување на интегриран текст на законот (нов закон)“.

#### Член 52

Во член 376-а став 1 по зборот „соборите“ се додаваат зборовите „и на Собранието“ а на крајот, точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „и тоа по нивно барање или по сопствена иницијатива, односно кога е тоа предвидено со програмата за работа на соборите“.

#### Член 53

Во член 421 став 2 се менува и гласи:

„Оставката на мнозинството членови на Извршниот совет повлекува оставка на целиот Извршен совет“.

#### Член 54

Во член 428 став 3 се менува и гласи:

„Кога Извршниот совет ќе поднесе колективна оставка, Извршниот совет останува на должност до изборот на нов Извршен совет“.

#### Член 55

Во член 441 на двете места се бришат зборовите „претседателот и“.

#### Член 56

Главата XXII. „СТРУЧНИ СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО“ со членовите 494 до 498 се брише.

#### Член 57

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието да утврди пречистен текст на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### Член 58

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-711  
25 март 1982 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

95.

Врз основа на член 149 став 2 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО СЕ ДЕЛЕГИРААТ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

##### Член 1

Во одлуката за определување на бројот на делегатите што се делегираат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 4/82), по член 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:

##### „Член 5-а

Делегатите во Соборот на здружениот труд од редот на членовите на делегациите на активните воени лица и на цивилните лица на служба во вооружените сили на СФРЈ, ги делегира Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Центар — Скопје“.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-712  
25 март 1982 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Соборот на општините,  
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

96.

Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“, бр.

36/81), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1982 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството, на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува, односно назначува и разрешува од должност Извршниот совет се утврдува во износ од 3.000 динари месечно.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Комисијата за кадровски и административни прашања, бр. 17-881/1 од 7. IV. 1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 18/78).

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од денот на донесувањето.

Бр. 17-319/1  
10 февруари 1982 година  
Скопје

Претседател,  
Вера Димитрова, с. р.

97.

Врз основа на член 18 став 2 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 36/81), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1982 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН

1. Надоместокот за зголемените трошоци за исхрана и ноќевање за работа на терен (теренски додаток) на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува, односно назначува и разрешува од должност Извршниот совет изнесува дневно 50% од износот на дневницата.

2. Теренскиот додаток во случај кога на теренот не е организирана исхрана и ноќевање на работникот, изнесува 75% од износот на дневницата.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од денот на донесувањето.

Бр. 17-318/1  
10 февруари 1982 година  
Скопје

Претседател,  
Вера Димитрова, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

209.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 178 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 12 март 1982 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ, СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО ГИ ДЕЛЕГИРААТ СОБРАНИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО И ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

#### Член 1

Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Собрание на Заедницата) го сочинуваат 77 делегати од кои 44 делегати од областа на стопанството, 6 делегати од работните луѓе во другите организации и заедници, 5 делегати од работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, а од работните луѓе кои во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност и работниците вработени кај нив и 22 делегати од корисниците на пензија и други права од пензиското и инвалидското осигурување.

#### Член 2

Делегатите во Собранието на Заедницата од редот на членовите на делегациите на работниците во основните организации на здружен труд и другите организации и заедници, работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, како и работниците вработени кај нив, работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност и на корисниците на пензија и други права од пензиското и инвалидското осигурување, ги делегираат собранијата на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување за подрачјето на општината и тоа:

1. Берово: 1 делегат од областа на стопанството,
2. Битола: 5 делегати и тоа: 2 од областа на стопанството, 1 од самостојните занаетчи и угостители, 1 од корисниците на старосна или семејна пензија и 1 делегат од корисниците на инвалидска пензија,
3. Демир Хисар: 1 делегат од областа на стопанството,
4. Ресен: 1 делегат од областа на стопанството,
5. Гостивар: 2 делегати и тоа 1 од областа на стопанството и 1 делегат од корисниците на старосна или семејна пензија,
6. Дебар: 1 делегат од областа на стопанството,
7. Делчево: 1 делегат од областа на стопанството,

8. Кавадарци: 2 делегати и тоа 1 од областа на стопанството и 1 од корисниците на инвалидска пензија,

9. Кичево: 1 делегат од областа на стопанството,

10. Кочани: 2 делегати и тоа 1 од областа на стопанството и 1 од корисниците на старосна или семејна пензија,

11. Кратово: 1 делегат од областа на стопанството,

12. Крива Паланка: 1 делегат од областа на стопанството,

13. Куманово: 3 делегати и тоа 1 од областа на стопанството, 1 од другите организации и заедници и 1 од корисниците на инвалидска пензија,

14. Охрид: 3 делегати и тоа 1 од областа на стопанството, 1 од другите организации и заедници и 1 од корисниците на старосна или семејна пензија,

15. Прилеп: 4 делегати и тоа 2 од областа на стопанството, 1 од другите организации и заедници и 1 од корисниците на старосна или семејна пензија,

16. Крушево: 1 делегат од областа на стопанството,

17. Македонски Брод: 1 делегат од корисниците на старосна или семејна пензија,

18. Пробиштип: 2 делегати и тоа 1 од областа на стопанството и 1 од корисниците на инвалидска пензија,

19. Радовиш: 1 делегат од областа на стопанството,

20. Свети Николе: 1 делегат од областа на стопанството,

21. Скопје: 23 делегати и тоа: 11 од областа на стопанството, 2 од другите организации и заедници, 1 од самостојните занаетчи и угостители, 2 од договорните осигуреници, 5 од корисниците на старосна или семејна пензија и 2 од корисниците на инвалидска пензија,

22. Струга: 2 делегати и тоа 1 од областа на стопанството и 1 од самостојните занаетчи и угостители,

23. Струмица: 2 делегати и тоа 1 од областа на стопанството и 1 од корисниците на старосна или семејна пензија,

24. Валандово: 1 делегат од областа на стопанството,

25. Тетово: 3 делегати и тоа 2 од областа на стопанството и 1 од корисниците на инвалидска пензија,

26. Титов Велес: 4 делегати и тоа 2 од областа на стопанството, 1 од другите организации и заедници и 1 од корисниците на старосна или семејна пензија,

27. Гевгелија: 2 делегати и тоа 1 од областа на стопанството и 1 од корисниците на старосна или семејна пензија,

28. Неготино: 1 делегат од областа на стопанството,

29. Штип: 3 делегати и тоа 2 од областа на стопанството и 1 од корисниците на старосна или семејна пензија,

30. Винаца: 1 делегат од областа на стопанството.

#### Член 4

Во Одборот за самоуправна контрола на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, од членовите на делегациите од член 2 на оваа одлука се избираат вкупно 9 делегати од кои 7 делегати од областа на стопанството, 1 делегат од другите самоуправни организации и заедници и 1 делегат од корисниците на пензија и тоа: Битола: 1 делегат од областа на стопанството, Гостивар: 1 делегат од областа на стопанството, Куманово: 1 делегат од корисниците на пензија, Охрид: 1 делегат од корисниците на пензија, Прилеп: 1 делегат од облас-

та на стопанството, Скопје: 1 делегат од областа на стопанството, Т. Велес: 1 делегат од другите организации и заедници и Штип: 1 делегат од областа на стопанството.

#### Член 5

Собранијата на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување кои делегираат повеќе делегати во Собранието на Заедницата со посебна одлука ќе ги определат делегациите од чии состав се избираат делегатите за Собранието на Заедницата (делегатски единици).

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-667  
12 март 1982 година  
Скопје

Претседател,  
Лилјана Манева, с. р.

#### 210.

Врз основа на член 44 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 181 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 3/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 12 март 1982 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ (И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ) НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

#### Член 1

Во изборната комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се именуваат:

1. За претседател, Елена Поповска, раководител на група во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација,

— за заменик, Лилјана Митевска, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација;

2. За секретар, Благоја Марковски, самостоен стручен соработник во РСИЗ за социјална заштита,

— за заменик, Величко Андреевски, советник во РСИЗ за социјална заштита;

3. За член, Љупчо Мешков, советник во СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,

— за заменик, Благородна Тодоровска, самостоен стручен соработник за нормативна дејност во Стручната служба на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;

4. За член, Трајче Стипцаров, началник во РСИЗ на здравството и здравственото осигурување, — за заменик, Јове Филевски, шеф на отсек во РСИЗ на здравството и здравственото осигурување;

5. За член, Перо Гулевски, раководител на сектор во РСИЗ за вработување,

— за заменик, Гоко Тагаси, раководител на одделение во РСИЗ за вработување;

6. За член, Ѓорѓи Чурлинов, началник во РСИЗ за општествена заштита на децата,

— за заменик, Ружа Костовска, референт по нормативна дејност во РСИЗ за општествена заштита на децата.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-708/1  
12 март 1982 година  
Скопје

Претседател,  
Лилјана Манева, с. р.

### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАКАЈ

#### 211.

Врз основа на Одлуката на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, донесена на седницата од 28. XII. 1981 година, со која се овластува секретарот на Собранието да донесе Упатство за пресметување, уплатување и отстапување на придонесот од доходот воведен со Одлуката за воведување придонес од доходот и висината на стапката на придонесот на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата за нормални услови на стопанисување на железничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ“, бр. 43/81), секретарот на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај донесува

### У П А Т С Т В О

#### ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, УПЛАТУВАЊЕ И ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ

1. Пресметувањето, уплатувањето и отстапувањето на придонесот од доходот го вршат обврзниците на придонесот според одредбите на Одлуката за воведување придонес од доходот и висината на стапката на придонесот на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај, според Правилникот за начинот на пресметувањето и уплатувањето на данокот од доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 2/81), освен образецот „ОД“ и според ова упатство.

2. Придонесот се пресметува и се плаќа по образецот „ПДЖ“ — Пресметка на придонесот од доходот на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, кој е составен дел на ова упатство.

3. Основицата за пресметувањето на придонесот ја сочинува основицата од која се пресметува данокот од доход утврдена во образецот „ДД“ — Пресметка на данокот од доход на организациите на здружен труд на територијата на СРМ за периодот од 1 јануари до \_\_\_\_\_ 198\_\_\_\_ година.

4. Привремената пресметка на придонесот во текот на годината ја утврдува обврзникот на придонесот кумулативно по образецот „ПДЖ“ и ја доставува до Службата на општественото книговодство во два примероци во периодите како што е предвидено во Правилникот за начинот на пресметувањето, уплатувањето и отстапувањето на данокот од доход на организациите на здружен труд.

5. Конечната пресметка на придонесот се утврдува со завршната сметка на обврзникот по образецот „ПДЖ“ — Пресметка на придонесот од доходот на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај.

6. Пресметувањето на отстапениот дел од годишниот износ од придонесот ќе се врши според образецот „ОД“ — Пресметка за утврдување на

данокот на доход што им се отстапува на организациите на здружен труд по основ на извоз за периодот од 1 јануари до — 198— година.

7. Средствата од придонесот се уплатуваат на собирна с-ка кај Службата на општественото книговодство бр. 842-64014.

8. Ова уплатство влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 602

9 март 1982 година  
Скопје

Секретар,

дипл. правник **Никифор Цанчевски**, с р.

Образец „ПДЖ“

### ПРЕСМЕТКА

на придонесот од доходот на РСИЗ за железнички сообраќај на организациите на здружен труд на територијата на СР Македонија за периодот од 1 јануари до — 198— година

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	И З Н О С	
		од предходната година	за тековната година
1	2	3	4
1	Основица за пресметување на придонесот за железнички сообраќај (основицата од која се пресметува данокот од доход утврдена со образецот „ДД“ за соодветниот пресметковен период)		
	<b>I. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ПРИДОНЕСОТ</b>		
2	Основица од придонесот за 1 месец (ред. бр. 1 поделен со бројот на месеци од последниот пресметковен период)		
3	Аконтација на придонесот за месеците — 198— година (ред. бр. 2 x пропишана стапка: 100)		
4	Уплатена аконтација на придонесот за периодот — 198— г.		
5	Износ на вистински пресметаниот придонес за периодот од — до — 198— година (ред. бр. 2x пропишана стапка x број на месеци за кои е утврдена обврска на придонес)		
6	Разлика за помалку уплатениот придонес во периодот од — до — 198— година (ред. бр. 5 минус ред. бр. 4)		
7	Разлика на повеќе уплатениот придонес од — до — 198— година (ред. бр. 4 минус ред. бр. 5)		
	<b>II. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА КОНЕЧНИОТ ИЗНОС НА ПРИДОНЕСОТ ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА</b>		
8	Износ на вистински пресметаниот придонес по ЗС за 198— година (ред. бр. 1 x пропишана стапка)		

1	2	3	4
9	Уплатена аконтација на придонесот за 198— година		
10	Помалку уплатен придонес по ЗС во 198— година (ред. бр. 8 минус ред. бр. 9)		
11	Повеќе уплатен придонес по ЗС за 198— година (ред. бр. 9 минус ред. бр. 8)		

— 198— година.

Директор,

Раководител на  
сметководството,

## Обласен дел

### КОНКУРСИ

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје  
ООЗТ Институт за проучување на почвите — Скопје

распишува  
**КОНКУРС**

за избор на следните работни места:

— едно лице во сите научни звања по агрохемија.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ и согласно донесениот Правилник за утврдување на критериуми за пополнување на наставните, научните и стручните звања на РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за проучување на почвите — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (59)

### СООПШТЕНИЕ

Во Конкурсот на ООЗТ — Економски факултет — Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 5 од 19 февруари 1982 година потточката

III. Избор на помлади асистенти по предметите:

— Основи на сметководството (два асистента),

— Политичка економија,

— Математика за економисти (два асистента),

— Стопанска статистика,

— Политичка економија II,

СЕ ПОВЛЕКУВА.

Останатиот текст на Конкурсот останува во сила и понатаму. (84)

Работничкиот совет на Работната организација „Дрводекор“ — Скопје

распишува  
**КОНКУРС**

за пополнување на работите, односно работните задачи со посебни овластувања и одговорности — раководител на стопанско — сметководен сектор

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

- да имаат завршено висока или виша стручна подготовка од економски смер;
- да имаат работно искуство од 3 години за самостојно работење;
- да поседуваат морално-политички квалитети.

Кандидатите со молбата да приложат:

- доказ за стручна подготовка;
- доказ за работно искуство;
- уверение дека не е под истрага и
- кратка биографија.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. Изборот ќе се изврши во рок од 10 дена по завршувањето на конкурсот.

Пријавените кандидати потребните документи за исполнување на бараните услови да ги доставуваат до Работничкиот совет на „Дрводекор“ — Скопје, ул. „Ленинградска“ бр. 102д. (80)

Советот на ООЗТ Економски факултет — Скопје

распишува  
**КОНКУРС**

**I. ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:**

- Политичка економија II (два наставника),
- Планирање на стопанството,
- Одбрани технолошки процеси,
- Економика на трговијата (внатрешна и надворешна) и
- Финансиски систем на СФРЈ.

**II. ИЗБОР НА АСИСТЕНТ ПО ПРЕДМЕТОТ:**

- Политичка економија I.

Условите за избор се определени со Законот за високо образование и Статутот на Факултетот.

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Кон пријавата треба да приложи:

- диплома за завршено високо образование,
- куса биографија и
- список на научни и стручни трудови и по еден примерок од истите. (81)

Врз основа на член 20 и 21 од Статутот на ЕМИЗ „Иднина“ РО — Скопје, Здружениот совет на Задругата

распишува  
**КОНКУРС**

за избор на директор

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови утврдени со Статутот на Задругата:

- да има завршено средно-техничко училиште,
- да има шест години работно искуство и
- да има организациони способности.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетираните молби нема да бидат земено предвид и истите комисијата нема да ги разгледува. Молбите заедно со документите да се доставуваат на следната адреса:

ЕМИЗ „Иднина“ РО — Скопје, ул. „690“ бб нас. „11 Октомври“ — за Конкурската комисија. (82)

Советот на РО Земјоделски факултет ООЗТ Институт за заштита на растенијата — Скопје

распишува  
**КОНКУРС**

за избор на следните работни места:  
— едно лице во сите стручни звања по заштита на растенијата — фитопатологија.

Кандидатот треба да ги исполнува условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, Законот за организирање на научните дејности на СРМ и согласно донесениот Правилник за утврдување на критериумите за пополнување на наставните, научните и стручните звања во РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за заштита на растенијата — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на Конкурсот.

Некомплетните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (83)

**СОДРЖИНА**

	Страна
92. Закон за републичките органи на управата	225
93. Закон за определување на републички секретари и други функционери што раководат со републички органи на управата и со републички организации кои се именуваат од редот на членовите на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	231
94. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	231
95. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на бројот на делегатите што се делегираат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	236
96. Одлука за утврдување висината на надоместокот за одвоен живот од семејството	236
97. Одлука за утврдување висината на надоместокот на трошоците за работа на терен	236
<b>Општи акти на самоуправните интересни заедници</b>	
<b>СКОПЈЕ</b>	
209. Одлука за определување бројот, составот на делегатите што ги делегираат собранијата на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување и делегатските единици за избор на делегати во Собранието и во Одборот за самоуправна контрола на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија	237
210. Одлука за именување претседател, секретар и членови (и нивни заменици) на Изборната комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија	238
211. Упатство за пресметување, уплатување и отстапување на придонесот од доходот	238